

62/12 и 88/12) да се усогласи со одредбите од овој закон, во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за Посебен регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија.

#### Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### L I G J

#### **PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR REGJISTRIN E VEÇANTË PËR PERSONA TË DËNUAR ME AKTVENDIM TË PLOTFUQISHËM PËR VEPRA PENALE PËR KEQPËRDORIM SEKSUAL TË PERSONAVE TË MITUR DHE PEDOFILI**

##### Neni 1

Në Ligjin për Regjistrin e veçantë për persona të dënuar me aktvendim të plotfuqishëm për vepra penale për keqpërdorim seksual të personave të mitur dhe pedofili ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 11/12), neni 3 ndryshohet si vijon:

"Regjistri përmban të dhëna për persona të dënuar me aktvendim të plotfuqishëm për vepra penale kundër lirisë gjinore dhe moralit gjinor të kryer kundër fëmijëve:

- 1) përdhunim (neni 186 paragrafi 2 i Kodit penal);
- 2) akt seksual të dhunshëm ndaj personit të pafuqishëm (neni 187 paragrafi 2 i Kodit penal);
- 3) sulm seksual mbi fëmijë i cili nuk i ka mbushur 14 vjet (neni 188 i Kodit penal);
- 4) akt seksual të dhunshëm me keqpërdorim të pozitës (neni 189 paragrafi 2 i Kodit penal);
- 5) kënaqje të epsheve seksuale para tjetrit (neni 190 paragrafët 2 dhe 3 i Kodit penal);
- 6) prostitucion të fëmijëve (neni 191-a i Kodit penal);
- 7) shfaqje e materialeve pornografike fëmijës (neni 193 i Kodit penal);
- 8) prodhim dhe shpërndarje të pornografisë së fëmijëve (193-a i Kodit penal);
- 9) mashtrim për akt seksual të dhunshëm ose veprim tjetër seksual ndaj fëmijëve të cilët nuk i kanë mbushur 14 vjet (neni 193-b i Kodit penal);
- 10) incest (neni 194 paragrafi 2 i Kodit penal) dhe
- 11) tregti me fëmijë (418-g nga Kodi penal)."

##### Neni 2

Neni 4 ndryshohet si vijon:  
"Regjistri i përmban këto të dhëna për persona të dënuar me aktvendim të plotfuqishëm për vepra penale nga neni 3 i këtij ligji:

- emrin dhe mbiemrin,
- datëlindjen,
- adresën e vendbanimit ose vendqëndrimit,
- veprën penale për të cilën në mënyrë të plotfuqishme është dënuar,
- kohëzgjatjen e dënimit,
- datën e fillimit të mbajtjes së dënimit,
- datën e ndërprerjes së vuajtjes së dënimit,
- ndryshimet gjatë mbajtjes së dënimit,
- datën e lëshimit të vuajtjes së dënimit me burg,
- datën e shlyerjes së regjistrin,
- fotografinë dhe
- vërejtje."

##### Neni 3

Në nenin 6 pas fjalës "ligji" vendoset presje dhe shtohen fjalët: "me dorë dhe në mënyrë elektronike".

##### Neni 4

Pas neni 6 shtohen dy nene të reja 6-a dhe 6-b, si vijojnë:

##### "Neni 6-a

Drejtoria për Zbatimin e Sanksioneve për personat e dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm për vepra penale nga neni 3 i këtij ligji është e obliguar në afat prej 15 ditësh nga dita e fillimit të vuajtjes së dënimit me burg, të dorëzojë në IP Enti për Veprimtari Sociale kopje nga aktgjykimi me të cilin personi është dënuar për veprën penale, si dhe njoftim me shkrim me të këto të dhëna:

- emrin dhe mbiemrin,
- datëlindjen,
- adresën e vendbanimit ose vendqëndrimit,
- veprën penale për të cilën në mënyrë të plotfuqishme është dënuar,
- kohëzgjatjen e dënimit,
- datën e fillimit të vuajtjes së dënimit,
- datën e ndërprerjes së vuajtjes së dënimit,
- ndryshimet gjatë vuajtjes së dënimit dhe
- datën e lëshimit të vuajtjes së dënimit me burg.

##### Neni 6-b

Ministria e Punëve të Brendshme, për personin e dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm për vepra penale nga neni 3 i këtij ligji, është e obliguar në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të kërkesës me shkrim në IP Enti për Veprimtari Sociale të dorëzojë fotografi nga dita e fillimit të vuajtjes së dënimit me burg dhe fotografi nga data e lëshimit të vuajtjes së dënimit me burg.

Fotografia është me ngjyrë, me madhësi 3,5 x 4,5 cm dhe ndryshohet në çdo dhjetë vjet."

##### Neni 5

Në nenin 7 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Gjykata kompetente është e obliguar që ta evidentojë paraqitjen nga paragrafi 1 i këtij neni, si dhe ta informojë personin për obligimin e tij për të paraqitur çdo ndryshim të të dhënave personale dhe të vendbanimit, përkatësisht vendqëndrimin në afat prej tri ditësh në gjykatë."

Paragrafi 3 i cili bëhet paragraf 4 ndryshohet si vijon:  
"Gjykata kompetente është e obliguar që paraqitjen nga paragrafët 1 dhe 3 të këtij neni ta dorëzojë në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, përkatësisht në IP Enti për Veprimtari Sociale, në afat prej pesë ditësh pune nga dita e paraqitjes së personit të dënuar."

##### Neni 6

Rregullorja për mënyrën e vendosjes së të dhënave të personave të dënuar në Regjistrin e veçantë për persona të gjykuar me aktvendim të plotfuqishëm për vepra penale për keqpërdorim seksual të personave të mitur dhe pedofili dhe mënyra e informimit dhe bashkëpunimit të ndërsjellë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 62/12 dhe 88/12) të harmonizohet me dispozitat e këtij ligji, në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

##### Neni 7

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për Regjistrin e veçantë për persona të dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm për vepra penale për keqpërdorim seksual të personave të mitur dhe pedofili.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**3363.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2014 година.

Бр. 07-2944/1  
23 јули 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

З А К О Н

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Член 1

Во Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14 и 44/14), во членот 34 став 1 алинеја 4 сврзникот „и“ се заменува со точка и записка.

По алинејата 4 се додаваат две нови алинеи 5 и 6, кои гласат:

„- осигурени лица кои доброволно дарувале крв, според програмата која се однесува на доброволното дарување на крв, донесена согласно со Законот за здравствената заштита,

- осигурени лица кои доброволно дарувале ткиво или орган и“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Средствата за ослободување од учеството утврдено во ставот 1 алинеја 6 на овој член, на здравствената установа ги надоместува Министерството за здравство од програмата која се однесува на доброволното дарување на ткиво или орган, донесена согласно со Законот за здравствената заштита.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM SHËNDETËSOR**

Neni 1

Në Ligjin për sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 670/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14 dhe 44/14 ) në nenin 34 paragrafi 1 alinea 4 lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Pas alinesë 4 shtohen dy aline të reja 5 dhe 6, si vijojnë:  
" - personat e siguruar të cilët vullnetarisht kanë dhënë gjak, sipas programit që ka të bëjë me dhënie vullnetare të gjakut, të miratuar në pajtim me Ligjin për mbrojtje shëndetësore,

- personat e siguruar të cilët në mënyrë vullnetare kanë dhuruar ind ose organ dhe".

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

"Mjetet për lirim nga pjesëmarrja e përcaktuar në paragrafin 1 alinea 6 të këtij neni, institucionit shëndetësor ia kompenzon Ministria e Shëndetësisë nga programi i cili ka të bëjë me dhënien vullnetare të indit ose organit, të miratuar në pajtim me Ligjin për mbrojtje shëndetësore."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**3364.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2014 година.

Бр. 07-2945/1  
23 јули 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

З А К О Н

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ**

Член 1

Во Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ број 47/11, 136/11, 91/13, 164/13 и 27/14), во членот 9 став (1) по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) парична помош во висина на реални погребални трошоци, но најмногу до три просечни месечни нето плати по вработен исплатени во Република Македонија во последниот месец пред настапувањето на смртта, според податоците на Државниот завод за статистика, што се исплатува на семејството на умреното лице од кое се земени делови од човечкото тело заради лекување.“

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Паричната помош од ставот (1) точка 5 на овој член ја обезбедува Министерството за здравство од програмата која се однесува на земање на делови од човечкото тело заради лекување, донесена согласно со Законот за здравствената заштита.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.